



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.факс 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 25 април 1984
Скопје

Број 14

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 45 дин. Жиро, сметка 40100-603-12498

169.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО И ЗА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за општествениот систем на информирањето и за информациониот систем на Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 12 април 1984 година.

Бр. 08-1031
12 април 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО И ЗА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон, во согласност со основите на општествениот систем на информирањето се уредуваат правата, обврските и одговорностите на работниците и другите работни луѓе и граѓаните, непосредно и здружени во основни и други организации на здружениот труд и нивните асоцијации, организирани во месните заедници, други самоуправни организации и заедници, општествено-политички заедници, општествено-политички и други општествени организации и здруженија на граѓаните (во натамошниот текст: субјекти на општествениот систем на информирањето) во изградувањето и управувањето на општествениот систем на информирањето.

Со овој закон се уредува и информациониот систем на Социјалистичка Република Македонија.

Член 2

Општествениот систем на информирањето во Републиката претставува дел на единствениот општествен систем на информирањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 3

Работниците и другите работни луѓе и граѓаните во општествениот систем на информирањето обезбедуваат податоци и информации неопходни за живот, работа и самоуправување, за следење, насочување и планирање на општествениот развој, за усо-

гласување на односите во општествената репродукција, за вршење на функциите на власта и за управување со другите општествени работи.

Во општествениот систем на информирањето податоците и информациите се обезбедуваат со организирање на усогласен и поврзан систем на евидентирање, прибирање, обработка, пренос и достапност на тие податоци и информации врз основа на закон или на самоуправен општ акт во согласност со закон.

Појдовна основа на општествениот систем на информирање е информирањето во основните организации на здружениот труд и во месните заедници со кое на работниците и другите работни луѓе и граѓаните им се обезбедуваат информации и достапност на податоците што се неопходни за остварување на нивната решавачка општествено-економска улога.

Член 4

Работниците и другите работни луѓе и граѓаните имаат право и должност да бидат информирани и да информираат за појавите и односите значајни за нивниот живот, работа и одлучување.

Член 5

Субјектите на општествениот систем на информирањето имаат право, обврски и одговорности, заради вршење на дејностите во областа на општествениот систем на информирањето, врз заеднички основи да ја уредуваат и организираат изградбата и функционирањето на информационите системи, тргнувајќи од основните организации на здружениот труд и месните заедници.

Член 6

Субјектите на општествениот систем на информирањето се должни да даваат податоци и информации во случаите определени со закон или со самоуправен општ акт и се одговорни за навременоста, вистинитоста, целосноста и разбирливоста на податоците и информациите што ги даваат.

Член 7

Односите во општествениот систем на информирањето се засновани врз правата, обврските и одговорностите на работниците и на другите работни луѓе и граѓаните да го изградуваат општествениот систем на информирањето и да управуваат со него, како и да ги утврдуваат неговите содржини, организацијата и функционирањето во согласност со развојот на општествените, заедничките и на личните потреби и интереси.

Односите од став 1 на овој член се засновани особено врз:

— единството и функционалната поврзаност на информационите системи во општествениот систем на информирањето;

— правата, обврските и одговорностите на субјектите на општествениот систем на информирањето да обезбедуваат вистинити, целосни, навремени и разбирливи податоци и информации неопходни за живот, работа и одлучување;

— обврска на информационите служби, овластени за евидентирање, прибирање, обработка, искажување и пренос на податоците и информациите, да им обезбедуваат на сите субјекти на општествениот систем на информирањето податоци и информации за појавите и односите од заеднички и општ општествен интерес и

— воспоставувањето, по правило, на односи на слободна размена на трудот меѓу субјектите на општествениот систем на информирањето и информационаите служби.

Член 8

Податоците и информациите што се обезбедуваат со општествениот систем на информирањето се јавни и под еднакви услови им се достапни на сите субјекти на општествениот систем на информирањето, ако со закон или со самоуправен општ акт не е определено дека, претставуваат тајна.

Член 9

Дејности во областа на општествениот систем на информирањето се: евиденционата, книговодствената, статистичката, документаристичката, библиотечно-информативната, аналитичката, информативно-комуникационата и други дејности со кои се остварува изградбата, развојот и функционирањето на општествениот систем на информирањето.

Дејностите од областа на општествениот систем на информирањето се од посебен општествен интерес.

Член 10

Стручна основа на дејностите во областа на општествениот систем на информирањето е информатиката.

Член 11

Општественото влијание врз функционирањето и развојот на општествениот систем на информирањето се обезбедува преку соодветни општествени тела во општествено-политичките заедници и преку самоуправните органи во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници.

II. ЗАЕДНИЧКИ ОСНОВИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО

Член 12

Единството на општествениот систем на информирањето го обезбедуваат субјектите на општествениот систем на информирањето со утврдување и спроведување на заедничките основи, а особено со:

1. Договорени заеднички содржини:

— евиденции и регистри организирани и одржувани врз основа на законот и самоуправните општи акти;

- повеќенаменски бази и банки на податоци;
- програми на статистички истражувања;
- документациони и библиотечни материјали;
- каталози на податоците.

2) Стандарди:

— дефиниции, класификации, номенклатури и идентификации;

— техника и технологија на чување, пренос и обработка на податоците и

- документација на информациите системи.

3) Единствени методологии на:

— прибирање, обработка и искажување на податоците;

- проектирање на информации системи;

— постапка на верификација и реализација на проектираните информации системи.

4) Усогласено програмирање на развојот на информациите системи и на дејностите на информациите служби на субјектите на општествениот систем на информирањето.

Заедничките основи од точките 1 и 2 став 1 на овој член се уредуваат со закон или со самоуправен општ акт врз основа на закон.

Член 13

Со усогласените програми за евидентирање, прибирање, обработка и искажување на податоците и информациите во општествено-политичките заедници се утврдуваат податоците и информациите што се од интерес за субјектите на општествениот систем на информирањето во соодветните општествено-политички заедници.

Член 14

Со единствените евиденции и регистри се обезбедуваат единствени бази на податоци како основен извор на податоци и информации за сопствените и заедничките потреби на субјектите на општествениот систем на информирањето.

Евиденциите и регистрирањето од интерес за Републиката се утврдуваат со закон или со пропис врз основа на закон.

Член 15

Со програмата на статистичките истражувања се утврдуваат податоците и информациите што ќе се прибираат во статистичкото истражување за состојбата во одделни области од општествениот живот, за состојбата и движењето на населението, за економските и други појави, како и други податоци од интерес за субјектите на општествениот систем на информирањето.

Статистичките истражувања од интерес за Републиката се утврдуваат со закон или со пропис врз основа на закон.

Член 16

Со стандардите од член 12 став 1 точка 2 од овој закон се обезбедува усогласеност и споредливост на податоците и информациите од одделни области на општествено-економскиот живот и поврзување на податоците и постапките во општествениот систем на информирањето.

Член 17

Со усогласено програмирање на развојот на информациите служби на субјектите на општествениот систем на информирањето се обезбедува рационално и ефикасно евидентирање, прибирање, обработка, пренос и искажување на податоците и информациите и нивна побрза и полесна достапност до субјектите на општествениот систем на информирањето.

Член 18

Со усогласување на планирањето на производството, набавката и користењето на опремата се обезбедуваат услови за нивна порационална и поефикасна употреба и здружување во општествениот систем на информирањето.

Со усогласување на технологијата на соработката, преносот и искажувањето на податоците и информациите се обезбедуваат услови за нивна порационална и поефикасна размена и за развој на автоматската обработка и на единствениот систем на преносот на податоците и информациите во општествениот систем на информирањето.

Член 19

Плановите за развој на организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници и општествените планови на општествено-политичките заедници, содржат и елементи за развојот на информациите системи и информациите служби.

III. ЈАВНОСТ, ДОСТАПНОСТ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО

Член 20

Субјектите на општествениот систем на информирањето во согласност со закон, други прописи или самоуправни општи акти обезбедуваат јавност и достапност на податоците и информациите преку:

— давање на користење податоци и информации на субјектите во општествениот систем на информирањето, на информациите служби и на другите корисници;

— остварување на увид во податоците и информациите кои се евидентираат, прибираат и чуваат;

— обезбедување на податоци и информации во публикации и средства за јавно информирање и

— непосредна размена на податоците и информациите меѓу субјектите во општествениот систем на информирањето.

Член 21

Заради заштита на со Уставот и со закон утврдените права и интереси на субјектите на општествениот систем на информирањето, податоците и информациите кои претставуваат лична, деловна, службена, државна или воена тајна се предмет на посебна заштита.

Податоците и информациите што се предмет на посебна заштита мораат да имаат ознака за степенот на тајноста и можат да се користат само во согласност со условите пропишани за користење на такви податоци и информации.

Со закон и друг пропис или самоуправен општ акт се уредува посебна заштита на податоците и информациите, како и начин на спроведувањето на оваа заштита.

Член 22

Субјектите на општествениот систем на информирањето се должни да преземаат соодветни мерки и средства за заштита на правата и интересите на другите субјекти во областа на општествениот систем на информирањето во поглед на располагањето со податоците и информациите.

IV. УРЕДУВАЊЕ, ОРГАНИЗИРАЊЕ И ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИОНИТЕ СИСТЕМИ

1. Заеднички одредби

Член 23

Субјектите на општествениот систем на информирањето ги уредуваат информационите системи и го обезбедуваат нивното меѓусебно усогласување и поврзување во општествениот систем на информирањето.

Член 24

Субјектите на општествениот систем на информирањето уредуваат, организираат и развиваат:

- посебни и заеднички информациони системи на самоуправни организации и заедници;
- информациони системи на општините, градските заедници и на одделни региони и
- информационен систем на Републиката.

Информационите системи се уредуваат со закон, друг пропис, општествен договор, самоуправна спогодба и друг самоуправен општ акт.

Член 25

При уредувањето, изградбата и функционирањето на посебните и заедничките информациони системи се уредуваат особено:

- содржината и намената на податоците и информациите кои се обезбедуваат во информациониот систем;
- начинот на прибирањето, обработката и искажувањето на податоците и информациите;
- начинот на изградбата, развојот, управувањето и функционирањето на информациониот систем;
- начинот на поврзувањето и усогласувањето со други информациони системи;
- начинот на заштитата на податоците;
- обврските и одговорностите на субјектите во врска со организирањето и функционирањето на информациониот систем и
- одговорноста на службите или организациите на кои им се доверува вршењето на работите на информациониот систем.

Член 26

Субјектите на општествениот систем на информирањето во согласност со своите потреби и можности, ги развиваат и унапредуваат информационите системи врз основа на постигањата на информатиката со која се обезбедува примена на науката, техниката и технологијата во изградбата на функционирањето на информационите системи.

Заради обезбедување на услови за развој на информационите системи субјектите на општествениот систем на информирањето склучуваат општествени договори и самоуправни спогодби за:

— усогласување на плановите за проектирање, изградба и функционирање на информационите системи;

— организирање на научно-истражувачка работа;

— образование на кадрите од информатичките струки;

— набавка и користење на опрема за автоматска обработка на податоци;

— развој на домашното производство на опрема за автоматска обработка на податоци и на друга информатичка опрема;

— оптимално користење на расположливи капацитети и програмски продукти и

— развој на телекомуникационата мрежа за пренесување на податоци и други прашања од интерес за развојот на информационите системи со примена на информатиката.

Член 27

Опременувањето на информационите системи со опрема за автоматска обработка на податоци, се врши врз основа на проекти со кои се обезбедува ефикасно и рационално користење на опремата.

Републичкиот завод за информатика ги следи и проучува прашањата за опременост на информационите системи и предлага критериуми во врска со набавувањето на опрема за автоматската обработка на податоци.

Критериумите во врска со набавување на опрема за автоматска обработка на податоци се утврдуваат со општествен договор што го склучуваат субјектите на општествениот систем на информирањето.

Член 28

Субјектите на општествениот систем на информирањето, во согласност со своите потреби и интереси организираат информациони служби заради остварување на задачите и работите во врска со изградбата, развојот и функционирањето на информационите системи, а особено заради:

- изготвување програми за прибирање, обработка и искажување на податоци и информации;
- изготвување на планови и програми за развој на информационите системи, како и програми за работа на самите служби;
- остварување на стручна координација при изградбата и функционирањето и развојот на информационите системи;
- формирање, ажурно водење и одржување на збирните податоци и информации;
- прибирање, искажување, пренесување, обезбедување и достапност на податоците и информациите и
- обезбедување заштита на податоците и информациите.

Член 29

Во организирањето и уредувањето на работата и развојот на информационите служби субјектите на општествениот систем на информирањето ги утврдуваат:

- задачите и работите на информационите служби;
- правата, обврските и одговорностите на информационите служби во остварувањето на работите и работните задачи што им се доверени;
- организацијата, статусот и начинот на функционирање на информационите служби;
- начинот на изготвувањето, донесувањето и усогласувањето на плановите и програмите за работа и развој на информационите служби;
- општествено-економските односи меѓу субјектите на општествениот систем на информирање и информационите служби и
- начинот на остварување на општественото влијание врз работата и развојот на информационите служби.

Член 30

Информационите служби, во рамките на својот делокруг се одговорни за навременоста, вистинитоста, целосноста, разбирливоста и достапноста на по-

датоците и информациите и се самостојни и независни во извршувањето на доверените задачи и работи.

Информационите служби кои остваруваат работи и работни задачи од општ интерес за субјектите на општествениот систем на информирањето во општествено-политичките заедници, одговараат за својата работа на собранијата на општествено-политичките заедници.

Посебните и заедничките информативни служби на самоуправните организации и заедници за својата работа одговараат на органите на управувањето на самоуправните организации и заедници.

Член 31

Заради остварување на општествено влијание, општествена координација и усогласување на самоуправните интереси, утврдување и остварување на политиката на функционирањето и развојот на општествениот систем на информирањето, а посебно заради обезбедување решавачко влијание на работниците, другите работни луѓе и граѓаните, во општествено-политичките заедници се формираат совети за општествениот систем на информирањето.

Улогата и задачите на советите за општествениот систем на информирањето во самоуправните организации и заедници ги вршат нивните органи на управувањето, односно посебни тела образувани од органите на управувањето.

2. Информациони системи на самоуправните организации и заедници

Член 32

Работниците во основните организации на здружениот труд и во другите облици на здружување на трудот и средствата, нивните делегации и делегати, како и органите на управувањето на тие организации, односно други облици на здружување заради обезбедување на податоци и информации за самоуправното одлучување и работата на органите и службите, ја уредуваат и организираат изградбата, функционирањето и развојот на информативните системи и обезбедуваат нивно поврзување и усогласување.

Член 33

Со информативниот систем на организацијата на здружениот труд се обезбедуваат податоци и информации особено за:

- остварување и унапредување на самоуправните односи и на делегатскиот систем;
- подготвување и склучување на самоуправна спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација на здружениот труд, здружување во работна организација, сложена организација на здружениот труд, деловна или друга заедница на организации на здружениот труд, односно друг облик на здружување на трудот и средствата;
- подготвување и донесување на основите на планот и планот на основната организација, на здружениот труд и подготвување и склучување на самоуправна спогодба за основите на заедничкиот план на работната организација, сложената организација на здружениот труд или друга самоуправна организација, самоуправна интересна и друга заедница;
- подготвување и склучување на договорите за основите на општествените планови на општествено-политичките заедници;
- управување со процесите на производството, создавање услови за зголемување на продуктивноста на трудот и вршење на услуги;
- уредување и остварување на правата, обврските и одговорностите што произлегуваат од работниот однос;
- остварување на функциите на самоуправната работничка контрола;
- утврдување и распоредување на вкупниот приход и доходот и распоредување на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците и издвојување и здружување на средства за задоволување на заедничките и општите општествени потреби;

— одлучување за вложувањата во унапредувањето и проширувањето на материјалната основа на трудот во основната организација на здружениот труд или во друга самоуправна организација и заедница врз основа на здружување на средствата;

— остварување и распределување на заедничкиот приход, односно заедничкиот доход и одлучување за другите меѓусебни односи во врска со заедничкото работење врз основа на здружување на трудот и средствата;

— одлучување за резултатите на трудот и работењето по периодичните пресметки и по завршните сметки, искажани со економски показатели пропишани со Законот за здружениот труд и за мерките кои се преземаат кога настануваат пореметувања или загуби во работењето;

— остварување и унапредување на економските односи со странство;

— подготовки за општонародна одбрана и спроведување на општествената самозаштита;

— развивање на работните способности и зголемување на знаењата, унапредување на организацијата на работата, примена и користење на научните, техничките и технолошките достигнувања, подобро користење на работното време и контрола на извршувањето на работните задачи;

— контрола на остварувањето на основите на плановите и плановите на основните организации на здружениот труд и другите облици на здружување на трудот и средствата, како и контрола за спроведување на самоуправните општи акти и одлуки донесени од самоуправните органи и органите на општествено-политичките заедници и

— остварување на заштитата на човековата околина.

Член 34

Работните луѓе и граѓаните во месната заедница и нивните делегации и делегати во општествениот систем на информирањето обезбедуваат податоци и информации особено за:

- подготвување, донесување и следење на остварувањето на плановите и програмите за развој на месната заедница;
- уредување на населбите, унапредување на условите за живеење, комуналните дејности и заштита и унапредување на човековата околина;
- изградба на објекти за комунална инфраструктура;
- детската, социјалната и здравствената заштита, образованието и воспитувањето, културата и физичката култура;
- соработка и поврзување со организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници кои имаат интерес, односно должност да учествуваат во задоволувањето на интересите и потребите на работните луѓе и граѓаните во месната заедница;
- управување и поттикнување на развојот на дејностите засновани на личен труд со средства во сопственост на граѓаните;
- подготовки за општонародна одбрана и спроведување на општествената самозаштита;
- учество во одлучувањето за прапањата од заеднички интерес во општината и во пошироките општествено-политички заедници и
- движење на населението.

Член 35

Работниците и другите работни луѓе и граѓаните, кои своите потреби и интереси ги задоволуваат со слободна размена на трудот во односите на непосредно здружување на трудот и средствата и во рамките или преку самоуправните интересни заедници и нивните делегации и делегати во собранијата и во другите органи на управувањето во самоуправните интересни заедници, ги обезбедуваат во општествениот систем на информирањето податоците и информациите што се значајни особено за:

- подготвување и склучување на самоуправна спогодба за основањето на самоуправната интересна заедница;

— подготвување и донесување на планови и програми за работа и развој на општествените и другите дејности со кои се задоволуваат потребите на нивните корисници во самоуправните интересни заедници;

— одлучување за условите и начинот на остварување на слободната размена на трудот и за меѓусебните односи во слободната размена на трудот, пред сè за видовите, обемот, квалитетот и роковите за вршење на дејности или услуги за корисниците на дејностите, односно на услугите за унапредување и проширување на материјалната основа за вршење на дејностите и услугите според утврдената развојна програма и за висината на средствата потребни за вршење на дејностите или услугите и за остварување на развојната програма и

— ефикасно остварување на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните.

3. Информационен систем во општината

Член 36

Субјектите на општествениот систем на информирањето во општината кои прибираат, обработуваат, искажуваат и обезбедуваат достапност на податоците и информациите од интерес за општината, имаат право и должност да ги усогласат и поврзат своите посебни и заеднички информационални системи заради изградување на информационалниот систем во општината.

Организирањето, изградувањето, функционирањето и развојот на информационалниот систем во општината се уредува со одлука на Собранието на општината.

Член 37

Со информационалниот систем на општината на работниците, другите работни луѓе и граѓаните и нивните делегации и делегати им се обезбедуваат податоци и информации неопходни за самоуправното одлучување, вршење на власта и управување со другите општествени работи особено за:

— подготвување, донесување и следење на остварувањето на општествените планови за општествено-економскиот, просторниот и урбанистичкиот развој;

— следење на спроведувањето на политиката и мерките на Собранијата на општествено-политичките заедници;

— ефикасно остварување на правата и обврските на работниците и другите работни луѓе и граѓаните, утврдени со Уставот и со законите;

— уредно водење на пропишаните евиденции од надлежност на општината;

— остварување на функциите на општинските органи на управата, како и на организациите и заедниците и на другите субјекти на кои им се доверени јавни овластувања;

— утврдување на изворите и видовите на даноци, таксите и другите давачки, планирање и следење на реализацијата на буџетот;

— подготовки за општонародна одбрана и спроведување на општествената самозаштита;

— следење на движењето на населението;

— следење на заштитата на човековата околина и

— вршење на други функции од заеднички интерес за работниците, другите работни луѓе и граѓаните во општината.

Член 38

Одредбите на овој закон што се однесуваат на информационалниот систем во општината, сообразно се применуваат и на информационалниот систем на градската заедница, односно на регионалниот информационален систем.

V. ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКАТА

Член 39

Со информационалниот систем на Републиката се обезбедуваат податоци и информации од интерес за Републиката, податоци и информации што се од значење за остварувањето на правата и должностите

на републичките органи и организации, како и податоци и информации за извршување на обврските на Републиката спрема Федерацијата, другите републики и автономни покраини и меѓународни конвенции и договори.

Член 40

Во уредувањето, организирањето, изградувањето, функционирањето и развојот на информационалниот систем на Републиката се тргнува особено од:

— интересите и потребите на работниците во организациите на здружениот труд и другите облици на здружување на трудот и средствата;

— интересите и потребите на работните луѓе и граѓаните и нивните делегации и делегати во месните заедници, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките заедници, општествено-политичките и другите општествени организации и здруженијата на граѓаните;

— потребите на Стопанската комора на Македонија и другите општи здруженија;

— потребите на општинските органи и организации и на општествените органи и тела и

— потребите за одлучување во органите на Републиката.

Член 41

Со информационалниот систем на Републиката се обезбедуваат податоци и информации особено за:

— подготвување, склучување и следење на спроведувањето на договорите за основите на планот и подготвување на Општествениот план на Републиката;

— подготвување, донесување и следење на извршувањето на републичките закони, другите прописи и општи акти;

— следење на извршувањето на сојузните закони и другите прописи и општи акти;

— подготвување и утврдување на политичките ставови и определби;

— подготвување и донесување на проекциите на платно-билансните и девизно-билансните позиции на Републиката, како и следењето на нивното спроведување;

— подготвување, донесување и следење на извршувањето на Републичкиот буџет и завршната сметка на Републичкиот буџет;

— подготвување, утврдување и следење на спроведувањето на тековните мерки за остварување на политиката на општествено-економскиот развој на Републиката;

— следење на движењето на населението;

— следење на заштитата на човековата околина;

— подготовки за општонародна одбрана и спроведување на безбедноста и општествената самозаштита и

— извршување на обврските кои произлегуваат од меѓународните договори.

Член 42

Податоците и информациите обезбедени во информационалниот систем на Републиката ги користат работниците, другите работни луѓе и граѓаните и нивните делегати и делегации во остварувањето на своите самоуправни права и обврски.

Податоците и информациите од став 1 на овој член во остварувањето на своите права и должности ги користат: Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, републичките органи на управата и републичките организации и другите републички органи, Стопанската комора на Македонија, органите на општествено-политичките организации и другите организации и заедници што вршат дејност или работи од општ интерес за Републиката.

Член 43

Републичкиот завод за статистика, Стопанската комора на Македонија, Народната банка на Македонија, Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија, како и само-

управните организации и заедници што вршат дејности или работи од општ интерес за Републиката, самостојно и заеднички ги уредуваат, организираат и развиваат информациониите системи и обезбедуваат нивно усогласување и поврзување во информациониот систем на Републиката. Тие се должни да обезбедат достапност и користење на податоците и информациите што ги прибираат и обработуваат, а кои се од интерес за Републиката.

Правата, должностите и одговорностите на органите, организациите и заедниците од став 1 на овој член во врска со организирањето, изградувањето, функционирањето и развојот на информациониот систем на Републиката, се уредуваат со закон, друг пропис или општ акт на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 44

Функционирањето и развојот на информациониот систем на Републиката се обезбедува особено со:

- договарање и спогодување на носителите на информациониот систем на Републиката за организирањето, изградувањето, функционирањето и развојот на информациониот систем;

- договарање и соработка на носителите на информациониот систем на Републиката со другите субјекти на општествениот систем на информирањето, а особено со носителите на изградувањето и функционирањето на информациониите системи на општините и градските заедници;

- донесување и остварување на програмите за прибирање, обработка и искажување на податоците и информациите од интерес за Републиката;

- утврдување на програмите за развој, унапредување и модернизација на информациониот систем на Републиката и

- усогласување на техничката и технолошката основа на информациониот систем на Републиката.

Член 45

Координирањето на работите во врска со организирањето, изградувањето, функционирањето и развојот на информациониот систем на Републиката го врши Републичкиот завод за информатика врз основа на посебна програма.

Член 46

Заради обезбедување на општествено влијание врз изградбата, функционирањето, усогласувањето и развојот на општествениот систем на информирањето, се формира Совет за општествениот систем на информирањето на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Совет).

Член 47

Советот го сочинуваат делегати на: Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Стопанската комора на Македонија, универзитетите во Македонија, како и научни, стручни и јавни работници што ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Во работата на Советот учествуваат претставници на: Службата за општествено книговодство во Социјалистичка Република Македонија, Републичкиот завод за информатика, Републичкиот завод за статистика, Народната банка на Македонија, Југословенската народна армија, Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот комитет за образование и наука, Републичкиот комитет за информации, Републичката самоуправни интересна заедница за научни дејности, Републичката самоуправни интересна заедница за насочено образование и Народната и универзитетска библиотека „Климент Охридски“.

Бројот на членовите на Советот и бројот на делегатите што ги делегираат органите и организациите од став 1 на овој член го утврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 48

Членовите на Советот избираат претседавач од своите редови.

Мандатот на претседавачот трае една година.

Член 49

Советот ги разгледува прашањата што се однесуваат особено на:

- следењето на состојбата во областа на општествениот систем на информирањето;

- уредувањето на заедничките основи на општествениот систем на информирањето и информациониот систем на Републиката;

- воспоставувањето и спроведувањето на општествен надзор над остварувањето и функционирањето на општествениот систем на информирањето;

- политиката на развојот на информациониот систем на Републиката, плановите и програмите за развојот на општествениот систем на информирањето, како и нивното остварување;

- усогласувањето на плановите и програмите за работа и развој на информациониите служби на информатичкиот систем на Републиката;

- подготвувањето и усогласувањето на програмите за статистички истражувања;

- рационалното и ефикасно поврзување на информациониите системи на субјектите на општествениот систем на информирањето;

- предлозите на прописите за стандардите на општествениот систем на информирање;

- развојот на научно-истражувачката работа во областа на информатиката;

- техничко-технолошкото единство на општествениот систем на информирањето;

- набавката и користењето на опрема за автоматска обработка на податоци и друга опрема;

- развојот на домашното производство на опрема за автоматска обработка на податоци и друга опрема;

- наставните планови и програми за образованието на кадрите во општествениот систем на информирање и

- други прашања од значење за развојот и функционирањето на општествениот систем на информирањето.

Член 50

За прашањата што ги разгледува, Советот заема ставови, дава мислења, донесува препораки и покренува иницијативи.

Информациониите служби се должни да ги разгледуваат ставовите, мислењата, препораките и иницијативите на Советот.

Информациониите служби се должни да го известат Советот за причините поради кои не го прифаќаат ставот, мислењето, препораката или иницијативата на Советот.

Член 51

Запази ефикасно остварување на своите задачи Советот може да формира работни тела.

Член 52

Советот донесува деловник за својата работа.

Член 53

Средства за работа на Советот се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

Член 54

Стручните и административните работи за потребите на Советот ги врши Републичкиот завод за информатика.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 55

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружениот труд, друга самоуправни организација или заедница ако:

1. на овластените органи, организации и служби дава ненавременни, неистинити, нецелосни и неразбирливи податоци и информации (членови 6, 7 и 30);

2. неажурно ги води базите на податоци, евиденциите, каталозите и регистрите или не ги води на начин и постапка утврден со закон, друг пропис или самоуправен акт врз основа на закон (член 28);

3. не ги утврди со самоуправен општ акт податоците и информациите за кои се применуваат посебни мерки за заштита и обезбедување (член 21) и

4. не ги применува посебните мерки за заштита и обезбедување на податоците и информациите (членови 21 и 22).

За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд, друга самоуправна организација и заедница, како и одговорното лице во државен орган или информационе служба.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 56

Основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, банките и други финансиски организации, самоуправните интересни заедници и општите здруженија се должни да ги усогласат своите самоуправни општи акти со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на законот.

Член 57

Одредбите на републичките закони и другите републички прописи и општи акти со кои се уредуваат дејностите во општествениот систем на информирањето ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на законот.

Член 58

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

170.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 12 април 1984 година.

Бр. 08-1007

12 април 1984 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Член 1

Во насловот на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 5/74, 9/78 и 43/78), зборовите: „и самоуправните интересни заедници на физичката култура“ се бришат.

Член 2

Член 3 се менува и гласи:

„Дејноста на организациите за физичка култура и дејноста на самоуправните интересни заедници на физичката култура е од посебен општествен интерес“.

Член 3

Член 5 се менува и гласи:

„Физичката култура ја сочинуваат разновидните активности на работните луѓе и граѓаните во рамките на физичкото воспитување и образование, спортот и спортската рекреација“.

Член 4

Во член 6 зборот „здруженија“ се заменува со зборовите: „организации и заедници“.

Член 5

Во член 7 зборот „установи“ се заменува со зборот „организации“ а зборот „особено“ се брише.

Член 6

Во член 8 зборовите: „децата во предучилишните установи и другите установи за образование и воспитување на децата и младината“ се заменуваат со зборовите: „како и децата во организациите за згрижување и воспитување“.

Член 7

Во член 9 став 1 и 2 ред втори по зборот „организации“ се додаваат зборовите: „и заедници“.

Член 8

Во член 12 став 1 алинеја 6 зборовите: „заедниците на образованието“ се бришат, а по зборовите: „другите самоуправни организации“ се додаваат зборовите: „и заедници“.

Член 9

Во член 13 став 1 алинеја 1 зборовите: „и програми“ се бришат, а во алинеја 4 зборовите: „ги следи резултатите на“ се заменуваат со зборовите: „го следи“.

Член 10

Делот „II УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА“ со членовите 14, 15 и 16 се заменува со три нови делови кои гласат: „II. ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА“

Член 14

Со цел за организирано и масовно занимање со активностите на физичката култура и усогласувањето на своите интереси и самоуправни права во оваа област, во согласност со интересите на социјалистичкото самоуправно општество, работните луѓе и граѓаните можат да се здружуваат во општествени организации за физичка култура, во согласност со закон.

Член 14-а

Во органите на општествената организација за физичка култура се избираат најмалку половина делегати од редот на членовите кои активно се занимаваат со спортска, односно спортско-рекреативна активност, во согласност со статутот на општествената организација за физичка култура.

Член 14-б

Заради остварување на целите на здружувањето во општествената организација за физичка култура, како и заради заштита на другите самоуправни права, членовите на општествената организација за физичка култура имаат право и должност да остваруваат самоуправна контрола непосредно, преку органите на општествената организација и преку посебен орган.

Членовите на посебниот орган на самоуправната контрола се избираат на начин на кој се избираат делегати во органите на општествената организација за физичка култура.

Член 14-в

Општествената организација за физичка култура, за обезбедување на услови за постигнување на врвни спортски достигнувања, може да им обезбеди на своите членови — спортисти посебни права, услови и парични надоместоци на начин предвиден со статутот и со друг општ акт, а во согласност со закон, општествен договор и самоуправна спогодба.

III. ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Член 15

Работна организација за вршење на дејностите во областа на физичката култура може да основа организација на здружениот труд, самоуправна интересна заедница, општествено-политичка заедница, месна заедница, општествена организација за физичка култура и друго општествено-правно лице.

Основачот на организацијата од став 1 на овој член е должен пред усвојувањето на елаборатот, за општествено-економската оправданост за основањето на организацијата, да прибави согласност од самоуправната интересна заедница на физичката култура.

Член 15-а

Работната организација која врши дејност во областа на физичката култура не може да ја промени својата дејност без согласност на основачот.

Член 15-б

Работната организација која врши дејност во областа на физичката култура може да отпочне со работа доколку покрај општите услови утврдени со закон, има и:

- а) најмалку еден работник со VI/I степен на стручна подготовка (виша стручна подготовка) од областа на физичката култура;
- б) објекти и опрема за вршење на дејноста на физичката култура и
- в) обезбедени услови за укажување на итна медицинска помош.

Исполнувањето на условите од став 1 на овој член го утврдува општинскиот орган на управата надлежен за работите на физичката култура, на чие подрачје организацијата има седиште.

Член 15-в

Одредбите од членовите 15, 15-а и 15-б, на овој закон се однесуваат и на основните и другите организации на здружениот труд од областа на физичката култура.

IV. ОБЈЕКТИ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Член 16

Како објекти за физичка култура се сметаат уредени површини и објекти за спортски и спортско-рекреативни активности, кои со просторот и опремата одговараат на условите за вршење на овие активности.

Член 16-а

Општините, со своите просторни и урбанистички планови, обезбедуваат простор според мрежата на објектите за физичка култура за задоволување на потребите на работните луѓе и граѓаните од објекти за физичка култура.

Член 16-б

Мрежата на објектите за физичка култура го содржи видот, бројот и разместеноста на изградените објекти, како и објектите кои треба да се изградат, односно уредат на одредено подрачје.

Мрежата од став 1 на овој член ја утврдува собранието на општината на предлог на собранието на самоуправната интересна заедница на физичката култура.

Член 16-в

При изградбата на објекти наменети за воспитување и образование, се градат и спортски сали и други објекти за физичка култура.

Член 16-г

При проектирањето и изградбата на објектите за физичка култура, покрај примената на стандардите, техничките нормативи, урбанистичките и други пропишани услови, се применуваат и посебни услови што се однесуваат на функционалноста и опремувањето на овие објекти.

Член 16-д

Републичкиот комитет за образование и наука, во согласност со Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво, ќе ги утврди посебните услови што се однесуваат на функционалноста и опремувањето на објектите за физичка култура.

Член 16-ѓ

За изградба на објекти за физичка култура и објекти наменети за воспитување и образование инвеститорот е должен да прибави согласност и од органот на управата надлежен за работите на физичката култура, за исполнување на условите од членовите 16-в и 16-г на овој закон.

Член 16-е

Работните луѓе и граѓаните организирани во организација за физичка култура имаат право да управуваат со објектите за физичка култура што ги изградиле или стекнале по друга основа.

Со објектите за физичка култура кои според својата основна намена не се дадени на управување на организација за физичка култура или друга организација и заедница, а кои се непосредно во функција на задоволување на секојдневните спортски и спортско-рекреативни потреби и интереси на работните луѓе и граѓаните, управуваат работните луѓе и граѓаните во месната заедница.

Член 16-ж

Во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес, во организациите на здружениот труд од областа на физичката култура кои управуваат со објектите за физичка култура учествуваат претставници на општествено-политичките заедници, основачите, општествено-политичките организации, самоуправните интересни заедници, општествените организации за физичка култура и месните заедници (претставници на општествената заедница).

Бројот на претставниците на општествената заедница и начинот на учеството во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес се утврдува со статутот на организацијата на здружениот труд од областа на физичката култура која управува со објекти за физичка култура.

Собранието на општината, на чие подрачје е седиштето на организацијата на здружениот труд од областа на физичката култура која управува со објекти за физичка култура, го определува бројот на претставниците на општината.

Член 16-з

Како работи од посебен општествен интерес во организациите на здружениот труд од областа на физичката култура кои управуваат со објекти за физичка култура се сметаат:

- донесување на статут и самоуправна спогодба за здружување;
- одлучување за основните намени за користење на средствата;
- донесување на програма за развој со мерки за нејзиното спроведување;
- утврдување на основните услови за стекнување на доходот и работењето;
- утврдување на цените на услугите;
- грижа за одржување и целосно користење на објектот;
- разгледување на извештајот за работата;
- одлучување за статусни промени на организацијата и
- именување и разрешување на раководен орган.

За работите од став 1 на овој член се одлучува и со мнозинство гласови на претставниците на општествената заедница.

Член 16-с

На одредбите на самоуправната спогодба за здружување и статутот на организацијата на здружениот труд од областа на физичката култура која управува со објекти за физичка култура, што се однесуваат на остварување на посебниот општествен интерес, дава согласност Собранието на општината на чие подрачје е нејзиното седиште.

Член 16-и

Општествената организација за физичка култура која управува со објектот за физичка култура, кој е од посебно значење за развојот на физичката култура, формира совет на објектот.

Собранието на општината на предлог на самоуправната интересна заедница на физичката култура ги определува објектите од став 1 на овој член.

Член 16-ј

Во советот на објектот за физичка култура од член 16-и став 1 учествуваат делегати на корисниците, општината, самоуправните интересни заедници, месните заедници и заинтересираните организации.

Бројот на делегатите во советот на објектот за физичка култура се утврдува со општ акт на општествената организација за физичка култура која управува со објектот за физичка култура од посебно значење за развојот на физичката култура.

Член 16-к

Советот на објектот особено се грижи за економично и целосно користење на објектот и за утврдување на цената на услугите.

Член 16-л

На работните луѓе и граѓаните под еднакви услови им се достапни сите објекти за физичка култура.

Во користењето на објектите за физичка култура право на предимство може да оствари организација која на објектот реализира програма за физичко воспитување на децата и младината во процесот на воспитувањето и образованието.

Право на предимство во користењето на објектите за физичка култура остваруваат и организациите на здружениот труд и другите организации и заедници кои учествувале со свои средства во нивната изградба и опремување.

Условите за користење на објектот за физичка култура ги утврдува со општ акт организацијата или заедницата која управува со објектот.

Член 16-љ

Организацијата или заедницата која управува со објектот за физичка култура должна е секоја година да ја известува самоуправната интересна заедница на физичката култура за начинот на користењето на објектот и слободните капацитети, како и за условите и можностите на користењето на објектот.

Самоуправната интересна заедница на физичката култура ги утврдува слободните капацитети на објектите за физичка култура, како и условите и можностите за нивното користење и за тоа ги известува заинтересираните организации и заедници.

Организацијата или заедницата која управува со објектот за физичка култура заедно со корисниците се договараат за распоредот и приоритетот во користењето на слободните капацитети на објектите, а по прибавено мислење од самоуправната интересна заедница на физичката култура.

Ако заинтересираните корисници на објектот не постигнат договор според став 3 на овој член, распоредот и приоритетот во заедничкото користење на објектот го утврдува сојузот на организациите за физичка култура.

Член 16-м

Организацијата, односно заедницата која управува со објектот за физичка култура, должна е да го одржува објектот во состојба на функционална ис-

правност, да овозможи користење на слободните капацитети на другите корисници и да обезбеди услови за употреба на објектот.

Организацијата, односно заедницата од став 1 на овој член обезбедува санитарно-хигиенски, технички, заштитни и други услови и мерки за безбедноста на учесниците во спортските активности и посетителите на приредбите во согласност со општите прописи.

Член 16-н

Организацијата, односно заедницата која управува со објектот за физичка култура ги остварува потребните средства за одржување на објектот и за извршување на други обврски од вкупниот приход кој го остварува:

— преку цената на услугите за користење на објектот;

— со реализација на соодветна програма преку самоуправната интересна заедница на физичката култура и

— и по други основи утврдени со закон или со самоуправни спогодба, односно договор.

Член 16-њ

Организацијата, односно заедницата која управува со објектот за физичка култура и неговите корисници се спогодуваат во рамките на самоуправната интересна заедница на физичката култура за политиката на цените и за елементите и критериумите за формирање на цените и трошоците за одржување на објектот.

Член 16-о

Собранието на општината може, во спроведувањето на политиката на цените, да одреди цена на користењето на одделен објект за физичка култура која е пониска од цената формирана според критериумите утврдени во согласност со член 16-њ на овој закон.

Општината е должна, во случај кога го користи правото од став 1 на овој член да и изврши соодветно надоместување на организацијата, односно заедницата која управува со објектот за физичка култура, во висина и на начин утврден со меѓусебен договор.

Член 16-п

Организациите и заедниците кои управуваат со објектите за физичка култура со самоуправни спогодба можат да ги здружуваат средствата остварени со амортизација на објектите за физичка култура и да ги користат за модернизација, реконструкција или изградба на нови објекти за физичка култура, во согласност со среднорочниот план за развој на физичката култура на општината.

Член 11

Пред член 17 се внесува наслов на нов дел „V. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“.

Член 12

Во член 17 став 1 зборовите: „се грижат за здравствениот надзор над лицата кои организирано се занимаваат со физичко вежбање и учествуваат во спортски натпревари“, се заменуваат со зборовите: „обезбедуваат здравствен надзор над своите членови кои активно се занимаваат со спортска, односно спортско-рекреативна активност“.

По ставот 3 се додава нов став кој гласи: „Општинскиот орган на управата надлежен за работите на здравството врши надзор над спроведувањето на здравствениот надзор во организациите за физичка култура“.

Член 13

Во член 19 зборовите: „хигиенско-санитарен“ се заменуваат со зборовите: „санитарно-хигиенски“.

Член 14

Член 20 се менува и гласи: „Поблиски прописи за здравствениот надзор на членовите на организациите за физичка култура кои активно се занимаваат со спортска, односно спортско-рекреативна активност, за обемот и начинот на ор-

ганизирање на итна медицинска помош и за вршење на санитарно-хигиенскиот надзор на уредите и објектите за физичка култура, донесува Републичкиот комитет за здравство и социјална политика во согласност со Републичкиот комитет за образование и наука“.

Член 15

Делот „III. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА“ се пренумерира во дел „VI“.

Член 16

Член 23 се брише.

Член 17

Делот „IV. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И НИВНОТО КОРИСТЕЊЕ“ се менува и гласи: „VII. СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА“.

Член 18

Член 33 се менува и гласи:

„Работниците и другите работни луѓе во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници можат да издвојуваат средства од доходот на организацијата, односно заедницата за задоволување на потребите и интересите од активностите на физичката култура на своите работници“.

Член 19

По член 33 се додаваат два нови члена кои гласат:

„Член 33-а

Работниците и другите работни луѓе и граѓаните во организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници можат преку непосредна размена на трудот да обезбедуваат средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на физичката култура со работниците и граѓаните во организациите за физичка култура.

Член 33-б

Врз основа на програмите за работа и развој на општинските заедници на физичката култура, работниците и другите работни луѓе врз самоуправни основа во рамките на заедниците на физичката култура обезбедуваат средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на физичката култура, а врз начелата на заемност и солидарност го утврдуваат обемот на средствата за задоволување на заедничките потреби и интереси во рамките на Републичката самоуправни интересна заедница на физичката култура“.

Член 20

Во член 34 став 1 по зборот „Средства“ се брише зборот „на“ и се лаваат зборовите: „за потребите на физичката култура во памките и преку“.

Во став 2 зборовите: „и обезбедува“ се заменуваат со зборовите: „може да обезбеди“.

Член 21

Во член 35 зборот „обезбедува“ се заменува со зборовите: „може да обезбеди“.

Член 22

По член 43 се додава нов дел „VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ“ со членовите 43-а, 43-б и 43-в, кои гласат:

„VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 43-а

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата или заедницата која управува со објектот за физичка култура:

(1) ако со објектот за физичка култура не управува на начин утврден со овој закон (член 16-ж и 16-и) и

(2) ако без оправдани причини не овозможи користење на слободните капацитети на објектот за физичка култура на другите корисници или не ги обезбеди потребните услови за употреба на објектот (член 16-м).

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата, односно заедницата.

Член 43-б

Со парична казна од 3.000 до 15.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата за физичка култура ако не обезбеди здравствен надзор над своите членови кои активно се занимаваат со спортска, односно спортско-рекреативна активност (член 17).

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата за физичка култура.

Член 43-в

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организаторот на спортски натпревари и други приредби од областа на физичката култура ако не обезбеди укажување на итна медицинска помош при организирање на спортски натпревари и други приредби од областа на физичката култура (член 18).

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на организаторот на спортски натпревари и други приредби од областа на физичката култура“.

Член 23

Делот „V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ“ се пренумерира во дел „IX“.

Член 24

По член 47 се додаваат четири нови члена 47-а, 47-б, 47-в и 47-г кои гласат:

„Член 47-а

Постојните општествени организации за физичка култура се должни да ги усогласат своите статuti и другите општи акти со одредбите на овој закон, во рок од две години од денот на неговото влегување во сила.

Член 47-б

Организациите на здружениот труд во областа на физичката култура ќе ја уредат својата организација и работа, во согласност со овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 47-в

Организациите на здружениот труд од областа на физичката култура кои управуваат со објекти за физичка култура се должни во рок од една година, од денот на влегувањето во сила на овој закон, своите самоуправни општи акти да ги усогласат со одредбите на овој закон.

Општествените организации за физичка култура кои управуваат со објекти за физичка култура од посебно значење за развојот на физичката култура во општината, се должни во рок од една година од денот на донесувањето на одлуката од став 2 на член 16-и на овој закон да го основаат советот на објектот.

Член 47-г

Републичкиот комитет за образование и наука, во согласност со Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво ќе ги утврди посебните услови за функционалноста и опремувањето на објектите за физичка култура (член 16-д) во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон“.

Член 25

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за физичката култура.

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

171.

Врз основа на член 62 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20-а од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 16/74, 9/78, 43/78 и 41/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 12 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО 1984 ГОДИНА

1. Општинските самоуправни интересни заедници на културата, кои не го обезбедуваат планираниот обем на средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на културата од општ интерес за Републиката во 1984 година, предвиден со Резолуцијата за општествено-економскиот развој во првата етапа од спроведувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација и за економската политика на Социјалистичка Република Македонија во 1984 година и тоа:

1. Винаца Македонска	2.122.000 дин
2. Гевгелија	12.788.000 „
3. Делчево	6.921.000 „
4. Казандарци	13.461.000 „
5. Кочани	10.161.000 „
6. Кратово	3.795.000 „
7. Крива Паланка	3.907.000 „
8. Неготино	6.202.000 „
9. Ресен	4.647.000 „
10. Струга	7.621.000 „
11. Струмица	17.648.000 „
12. Тетово	20.173.000 „
13. Титов Велес	18.981.000 „
14. Охрид	19.557.000 „
15. Скопје — Центар	74.014.000 „
Скопје — Кисела Вода	31.182.000 „
Скопје — Карпош	23.498.000 „
Скопје — Гази Баба	39.104.000 „
Скопје — Чаир	7.172.000 „

се должни да го уплатат планираниот обем на средства во Републиката заедница на културата најдоцна до 31 декември 1984 година, според динамиката утврдена со Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1984 година („Службен лист на СФРЈ“ број 70/83).

2. Доколку во утврдениот рок општинската самоуправни интересна заедница на културата не го уплати планираниот обем на средства во Републиката заедница на културата за 1984 година, извршувањето на оваа одлука го обезбедува Службата за општествено книговодство на Социјалистичка Република Македонија.

3. Оваа одлука ќе се применува до обезбедувањето на планираниот обем на средствата на Републиката заедница на културата за 1984 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1006
12 април 1984 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

172.

Врз основа на член 62 од Уставот на СР Македонија, член 122 од Законот за средното образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 25/79) и Резолуцијата за општествено-економскиот развој во првата етапа од спроведувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација и за економската политика на Социјалистичка Република Македонија во 1984 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 12 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 43/80, 14/82 и 3/83), член 3 се менува и гласи: „Придонесот за насоченото образование од личниот доход на работниците се утврдува во висина од 3,50% од личните доходи на работниците и другите работни луѓе, а за работниците од основното и средното насочено образование 1,75%, за работниците во организациите од високото образование, општествена заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско-музичките дејности 2,45%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1005
12 април 1984 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

173.

Врз основа на член 228 став 1 алинеја 4 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и член 14 од Одлуката за личните доходи и другите примања на делегатите и на функционерите што ги избира и именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 15/78), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 10 април 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Висината на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ за деновите поминати надвор од местото на престојувањето поради учество во работата на Собранието на СРМ, неговите собори и работните тела чии што член е или поради извршување на работи по одлука на тие тела, нивните претседатели или на претседателот на Собранието на СРМ и претседателите на соборите изнесува 900 динари.

2. Висината на дневниците за службени патувања на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ или назначува Претседателството на Собранието на СРМ изнесува 900 динари.

3. Доколку за време на службеното патување не се ноќева надвор од местото на живеење дневницата се намалува за 30%.

4. За службеното патување во кое е користено ноќевање се признаваат трошоци за ноќевање. Дневните трошоци и трошоците за ноќевање можат да изнесуваат до 1600 динари.

5. Доколку трошоците за ноќевање се пресметуваат во надоместокот за дневница, дневницата се намалува за 30%.

6. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ број 10-440 од 14 февруари 1984 година.

7. Оваа одлука влегува во сила од 15 април 1984 година.

Бр. 10-983
1984 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Ката Лахтова, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1984 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 8/84, се поткраднала грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВОТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 1984 ГОДИНА

Во дел V, по став 1 треба да стои став 2 кој гласи:

„За ненамирените обврски на Републиката на име компензација на цената на минерални ѓубрива за 1983 година ќе се користи износ од 9.683.727 динари“.

Бр. 13-973
6 април 1984 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА
НА СОБАНИЕТО НА СРМ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ

163.

Врз основа на член 202 од Статутот на Општинската заедница, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Кавадарци, на заедничка седница на двата собора, одржана на 21 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ФИКСНИОТ ИЗНОС И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

1. Важноста на Одлуката за утврдување фиксниот износ и стапката на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 6/83) се продолжува и во 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 0201-708/5
21 декември 1983 година
Кавадарци

Претседател,
Костадин Манчев, с. р.

164.

Врз основа на член 24 од Законот за СИЗ на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 202 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на седницата одржана на 24 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците за 1984 година се утврдува на 8,50% бруто, од тоа:

— за финансирање на редовната дејност — 8,30% и
— за финансирање на развојот на здравствена дејност — 0,2%.

Член 2

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување утврдена во претходниот член во висина од 8,50% се дели и тоа:

— 3,70% за задолжителни видови здравствена заштита и
— 4,8% — за самостојни видови здравствена заштита.

Член 3

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравство и здравствено осигурување по стапка од 8,50% се зема личниот доход на работниците во организациите на здружен труд за стопанство (дејност од 01 до 11) и нестопанство (дејност 12, 13 и 14).

Член 4

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и заболување од професионални болести на работниците за 1983 година се утврдува на 0,50% бруто од тоа:

— 0,30% — за финансирање на редовната дејност и
— 0,30% — за финансирање на развојот на здравствената дејност.

Како основица за пресметување на придонесот од претходниот став на овој член се зема доходот на ООЗТ од стопанството (дејност 01 до 11), односно бруто личниот доход за ООЗТ од нестопанство (дејност 12, 13 и 14).

Член 5

Работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат уметничка дејност или друга културна, адвокатска или друга професионална дејност, како и работниците вработени кај нив, пензионерите кои примаат пензија по било кој основ и инвалидите на трудот кои примаат привремен надоместок, придонесот за здравство и здравствено осигурување во 1984 година го пресметуваат и плаќаат по пресметана стапка 9% на основица бруто личен доход.

Член 6

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ по дадената согласност од Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Кавадарци, а ќе се применува претходната од 1 јануари 1984 година.

Член 7

Со оваа одлука се заменува претходната одлука.

Бр. 0201-161/6
24 февруари 1984 година
Кавадарци

Претседател,
Костадин Манчев, с. р.

165.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за СИЗ на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 201 точка 19 од Статутот на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, Собранието на СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Кавадарци, на заедничка седница на сите собори на делегатите, одржана на 24 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основницата за пресметување и плаќање на придонесот на здравственото осигурување и за утврдување на правата за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за кои со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението не е утврдена основница на придонесот.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основницата за пресметување и плаќање придонес за здравствено осигурување претставува личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

- ако не се бара стручна подготовка — гарантиран личен доход од 7.800,00 динари,
- нижа стручна подготовка и помал. квалитет на работа 10.500,00 динари,
- средна стручна подготовка и КВ работник — 13.100,00 динари,
- виша стручна подготовка и ВКВ работник 14.400,00 динари,
- висока стручна подготовка — 15.700,00 динари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 0201-161/7
24 февруари 1984 година
Кавадарци

Претседател,
Костадин Манчев, с. р.
ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РАДОВИШ

166.

Врз основа на член 13, точка 3 од Статутот на Заедницата за вработување — Радовиш, а во согласност со Резолуцијата за општествено-економскиот развој на СРМ во 1984 година („Службен весник на СРМ“ бр. 37/83), како и Резолуцијата за развој на општината Радовиш, Собранието на СИЗ за вработување — Радовиш, на седницата одржана на 16 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ВИСИНА ОД 50% ОД УТВРДЕНАТА СТАПКА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Се ослободува основното и средното насочено образование и Центарот за социјална работа со 50% од утврдената стапка за 1984 година согласно Резолуцијата за општествено-економскиот развој на СРМ во 1984 година и Резолуцијата за општествено-економскиот развој на општината Радовиш.

Член 2

Стапката на придонесот за вработување од 0,70% се намалува на 0,35%.

Член 3

Реализацијата на Одлуката ќе ја следи СОК — Експозитура Радовиш.

Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-134/9-5
16 март 1984 година
Радовиш

Претседател,
Димитраки Горѓиев, с. р.

167.

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето, во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78), Собранието на Заедницата за вработување — Радовиш, на седницата одржана на 16 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа:

- за работниците во основните организации и за работниците вработени кај работодавец — личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход), по стапка од 0,70%.
- за работодавецот — основницата според која плаќа данок од личен доход, по стапка од 0,70%.
- за работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување изнесува 15% од годишниот износ на данокот.

Член 2

Одлуката ќе се применува во 1984 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-134/9-3
16 март 1984 година
Радовиш

Претседател,
Димитраки Горѓиев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КУМАНОВО 168.

Согласно член 37 точка 5 од Статутот на ОСИЗ на културата — Куманово и точка 9 став 7 од Резолуцијата за општествено-економскиот развој во првата етапа од спроведувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација и за економската политика на Социјалистичка Република Македонија во 1984 година, Собранието на Заедницата, по предлог на Извршниот одбор, на редовната седница одржана на 1 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИДОНЕСИТЕ ШТО ОЗТ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЌЕ ГИ ПЛАЌААТ ВО 1984 ГОДИНА ЗА КУЛТУРАТА****Член 1**

Организации на здружениот труд од основното и средното насочено образование и социјалната заштита ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во 1984 година по стапка од 0,275%, а организациите од општествената заштита на децата, сценско-музичките дејности и заштита на културни блага — по стапка од 0,385% за потребите на културата во Куманово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 08-20
3 март 1984 година
Куманово

Претседател,
Евгенија Соларска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КУМАНОВО**169.**

Врз основа на член 47 точка 4 и 5 од Статутот на Општинската СИЗ на физичката култура и точка 9 став 7 од Резолуцијата за општествено-економскиот развој во првата етапа од спроведувањето на Долгорочната програма за економска стабилизација и за економската политика на Социјалистичка Република Македонија во 1984 година, Собранието на Општинската СИЗ на физичката култура, по предлог на Извршниот одбор на Собранието, на редовната седница одржана на 28 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИДОНЕСИТЕ ШТО ОЗТ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЌЕ ГИ ПЛАЌААТ ВО 1984 ГОДИНА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА****Член 1**

Организациите на здружениот труд од основното и средното насочено образование и социјалната заштита ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во 1984 година по стапка од 0,075%, а организациите од општествената заштита на децата, сценско-музичките дејности и заштита на културните блага — по стапка од 0,105% за потребите на физичката култура — Куманово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 08-7
29 февруари 1984 година
Куманово

Претседател,
Трајан Петровски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО**170.**

Врз основа на член 34 точка 1 од Статутот на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата и точка 9 став 7 од Резолуцијата за општествено-економски развој во првата етапа од спроведување на Долгорочната програма за економска стабилизација и за економската политика на СРМ во 1984 година, Собранието на Општинската СИЗ за општествена заштита на децата, по предлог на Извршниот одбор, на редовната седница одржана на 29 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИДОНЕСИТЕ ШТО ОЗТ ОД ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈНОСТИ ЌЕ ГИ ПЛАЌААТ ВО 1984 ГОДИНА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА****Член 1**

Организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование и од социјална заштита ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во 1984 година по стапка од 0,75%, а организациите од областа на општествената заштита на децата, организации што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско-музички дејности — по стапка од 1,05% за општествена заштита на децата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 08-240
2 март 1984 година
Куманово

Претседател,
Борис Аврамовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС**171.**

Врз основа на член 9 став 7 од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на СРМ, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес, на седницата одржана на 23 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДЕЛУМНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕС ЗА 1984 ГОДИНА****I**

Обврзниците од ОЗТ од основното и средното насочено образование и социјална заштита се ослободуваат 50% од придонес по Одлуката бр. 02-148/2 од 20 декември 1983 година или во 1984 година ќе плаќаат придонес во висина од 1% на бруто лични доходи.

II

Обврзниците од ОЗТ на здружениот труд од општествена заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музички дејности се ослободуваат 30% од придонес по Одлуката бр. 02-148/2 од 20 декември 1983 година или во 1984 година ќе плаќаат придонес во висина од 1,40% на бруто лични доходи.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-31/6
23 февруари 1984 година
Титов Велес

Претседател,
проф. Ангел Димов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО

172.

Врз основа на член 100 и 106 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 206 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 12/77), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово, на седницата одржана на 6 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува стапката на придонесот за здравствена заштита на земјоделците за подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Тетово за 1984 година.

Член 2

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост, а кои се здравствено осигурени во 1984 година ќе плаќаат придонес за здравствена заштита по стапка од 14% од личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход).

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесите за здравствената заштита на земјоделците ќе се распоредат:

— 75% за задолжителните видови на здравствена заштита;

25% за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права и обврски од здравствена заштита.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0805-281/16

6 март 1984 година
ТетовоПретседател,
Крсто Мисоски, с. р.

Објасен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за владение на недвижен имот по тужбата на Цвета Димитријевска од Тетово, против тужениот Каљош Салиу Шукри, двајцата од Тетово и други.

Се повикува тужениот Шукри Салиу од Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 112, а сега со непозната адреса во Германија, да се јави во Општинскиот суд во Тетово или во истиот рок до одреди свој полномошник. Доколку не се јави во судот ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 351/82.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Илјаз Селмани од с. М. Речица, против тужената Селмани, родена Чеки Сервете од Пеќ, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената да се јави во судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе ја застапува, по оваа постапка, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок на тужената ќе ѝ се постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1414/83.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води извршна постапка по предлог на доверителот Хајрулаи Етем од с. Камењане — тетовско, застапуван од Михаил С. Герасимовски, адвокат од Тетово, против должникот Шукри Реџеми од с. Камењане — тетовско, а сега со непозната адреса во СР Германија.

Предметот претставува присилно извршување на извршна исправа, судска одлука П. бр. 70/83 на Општинскиот суд — Тетово.

Се повикува должникот Шукри Реџеми да се јави во Општинскиот суд во Тетово, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, или да определи свој полномошник.

Во колку во определениот рок не се јави, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, И. бр. 369/84.

ОПШТИНСКИ СУД — КОЧАНИ

Во овој суд поднесена е тужба од тужителот Ванчо Јорданов од Кочани, против тужениот Сејфула Мамудов од Кочани, сега во странство со непозната адреса, поради првенствено право на купување на дел од куќата на ул. „Цар Самоил“ бр. 22 и утврдување фиктивност на договорот Ов. бр. 1249/82 од 8. 11. 1982 год. Вредност на спорот 60.000,00 динари.

Се повикува тужениот Сејфула Алиов Мамудов да се јави во овој суд или да постави свој полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно во постапката ќе го застапува дипломираниот правник Трајчо Манов од Кочани, сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека назначил старател — член 84 и 85 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 362/80.

Конкурсна комисија на ООЗТ „Малешевска слива“ — Берово во состав на работната организација ЗИК „МАЛЕШ“ — Берово

распишува КОНКУРС

за избор — именување на индивидуален работен орган во организацијата

Покрај општите услови, предвидени со Законот за работните односи, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има завршено земјоделски факултет со 3 години работно искуство во струката;
2. да има најмалку 5 години работно искуство на раководни работни задачи;
3. да поседува морално-политички квалитети;
4. да е идејно и општествено-политички јасно определен за оживотворување на политиката на СКЈ и принципите на новите социјалистички самоуправни односи;
5. да има стручни квалитети и организациони способности;
6. да не е осудуван и
7. да не е под истрага.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето.

Молбите со потребните документи се поднесуваат до Конкурсна комисија на организацијата.

Молбите со непотполна документација нема да бидат разгледувани. (175)

СОДРЖИНА

	Страна
169. Закон за општествениот систем на информирањето и за информациониот систем на Социјалистичка Република Македонија —	241
170. Закон за изменување и дополнување на Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура — — — — —	247
171. Одлука за привремено обезбедување на планираните средства за задоволување на заедничките потреби и интереси во областа на културата од општ интерес за Републиката во 1984 година — — — —	251
172. Одлука за изменување на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование — — — — —	251
173. Одлука за висината на дневниците на делегатите во Собранието на СРМ и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ — — — — —	251
Исправка на Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1984 година — — — —	252
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
КАВАДАРЦИ	
163. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување фиксниот износ и стапката на придонесот за здравствено осигурување на земјоделците — — — —	252
164. Одлука за стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците за 1984 година — — — —	252
165. Одлука за утврдување основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци за 1984 година — — — — —	253
РАДОВИШ	
166. Одлука за ослободување од плаќање придонес за основно и средно насочено образование и Центарот за социјална работа во висина од 50% од утврдената стапка за 1984 година — — — — —	253
167. Одлука за определување стапката на придонесот за вработување за 1984 година —	253
КУМАНОВО	
168. Одлука за ослободување на дел од придонесите што ОЗТ од областа на општествените дејности ќе ги плаќаат во 1984 година за културата — — — — —	254
169. Одлука за ослободување на дел од придонесите што ОЗТ од областа на општествените дејности ќе ги плаќаат во 1984 година за физичка култура — — — — —	254
170. Одлука за ослободување на дел од придонесите што ОЗТ од областа на општествени дејности ќе ги плаќаат во 1984 година за општествена заштита на децата — —	254
ТИТОВ ВЕЛЕС	
171. Одлука за делумно ослободување од придонес за 1984 година — — — — —	254
ТЕТОВО	
172. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на земјоделците во 1984 година — —	255